

20151524362

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

2015

26

.08-3938/1

26 2015

- Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

1

82/13, 18/14, 44/14 129/15)
: „ 700 1.000“.

(„ 54

: „ 2.000 2.500“

“

2

55 :
„(1) 1.500
, :

(13, (1)),

(31),

(39 (1)),

39 (1)),

(39

(6)),

(40 (7)),

(41 (2) (3))

(42).

(2) 30%
(1)
(3) 150 200
(1) 3 5
56 (1) :,, 15.000 3 20.000“
5.000“, :,, (3) (4)“ :,, (4) (5)“
(2) :
,,(2) (1) 30% :,,
56 56- , 4
O : 56-
“ :
57 “ : ”
58 :
“ ”
58
„(1) 54, 55 56 ,
(2) ,
(3) (2) ,
(4) ,
(5) ,
(6) (5) ,
, : , , , , , ,
(7) (6) .
(8) “

7

30

8

“.

”